

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Оваа Политика за приватност опишува како вашите лични информации се собираат, користат и споделуваат кога ја посетувате или купувате од **eatalianpizza.mk**.

КАКВИ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ СОБИРАМЕ

Кога ја посетувате страницата, ние автоматски собираме одредени информации за вашиот уред, вклучувајќи информации за вашиот веб прелистувач, IP адреса, временска зона и некои од колачињата што се инсталирани на вашиот уред.

Ние собираме информации за уредот користејќи ги следниве технологии:

Колачиња (Cookies) се датотеки со податоци што се поставени на вашиот уред или компјутер и често вклучуваат анонимен единствен идентификатор.

Исто така, кога купувате или се обидувате да купите преку веб-страницата, ние собираме одредени информации од вас, вклучувајќи го и вашето име, адреса за наплата, адреса за испорака, информации за плаќање (вклучувајќи броеви на кредитни картички), адреса за е-пошта и телефонски број. Ова се нарекува Информации за нарачки.

КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Ние ги користиме информациите за нарачката што генерално ги собираме за да ги исполниме сите нарачки направени преку веб-страницата (вклучително и обработка на вашите информации за плаќање, договарање за испорака и обезбедување ви фактури и / или потврди за нарачки).

Дополнително, ги користиме овие информации за нарачката за да: комуницираме со вас за новости и тековни промоции, правење скрининг на нарачките за потенцијален ризик или измама.

Ние ги користиме Информациите за уредот што ги собираме за да ни помогнеме да откриеме потенцијален ризик и измама (особено вашата IP адреса) и пошироко за да ја подобриме и оптимизираме нашата веб-страница.



